

Изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица Вељко Влаховиќ и дел од улица Никола Карев

Современата модерна патна и комунална инфраструктура е основен предуслов за поттикнување на развојот во планските региони. Југоисточниот плански регион во голема мера нема систематско регулирање на отпадните води.

Целта на проектот е изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода во Стар Дојран за улица "Вељко Влаховиќ" во должина од 575,92 метри и дел од улица "Никола Карев" во должина од 341,01 метри. Најголем проблем на населението на овие улици во моментот е недостигот на канализациона мрежа за отпадни води. На овој дел од населбата има најмногу викенд куќи и апартмани за изнајмување, чии сопственици претежно (дури 60%) се од Југоисточниот регион.

Со изградба на канализационен систем за фекална отпадна вода за овие улици, предвидениот колектор ќе ја врши својата функција и ќе ја дистрибуира отпадната вода во пречистителната станица, со што во потполност ќе се спречи загадувањето на Дојранското езеро со отпадни води, кое претставува еден од главните туристички бисери на регионот. Преку изградбата на канализационен систем во Стар Дојран, ќе се намали можноста на штетни влијанија, на мешање на подземните води предизвикани од честите поплави со отпадните води од септичките јами, од индивидуалните домаќинства во општината, а со сето тоа ќе се зголеми квалитетот на подземните води, водите во отворените одводни канали и квалитетот на почвата, и воедно ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните на Стар Дојран.

Со сето тоа, на жителите и туристите ќе се овозможи чиста средина за престојување и употреба на многуте лековити растенија во Дојранското езеро. Со соодветно третирање на отпадните води, ќе се спречи нивното долевање во септичките јами, а со тоа ќе се спречи и долевање по почвата, улиците и дворовите на населението.



МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НА Р. МАКЕДОНИЈА



Краток опис на проектот:

Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

Партнери:

- Општина Дојран
- Општина Богданци
- Општина Босилово
- Општина Валандово
- Општина Василево
- Општина Гевгелија
- Општина Конче
- Општина Ново Село
- Општина Радовиш
- Општина Струмица

Времетраење:

10 месеци

Финансиран од:

- Министерство за Локална Самоуправа - Биро за регионален развој

Цел на проектот:

Главна цел на проектот е подобрување на локалната комунална инфраструктура во Југоисточниот плански регион и подобрување на условите за живот на граѓаните во регионот.

Контакт:

Жулиета Ѓуркова
Ул. Боро Џони Бр. 10
2400 Струмица
Моб. 072 /304-612
Тел./Факс 034/ 340-139
E-mail: zulieta.gjurkova@rdc.mk



Цели на проектот:

- Изградба на канализационен систем на улица Вељко Влахович и дел од улицата Никола Карев во Стар Дојран;
- Подобрување на локалната комунална инфраструктура во Југоисточниот плански регион;
- Спречување на загадување од течен фекален отпад во Стар Дојран;
- Подобрување на условите за живот на населението во општината и зачувување на животната средина.

Резултати од проектот:

- Современ канализационен систем за отпадни фекални води;
- Спречено влевање на отпадните води во септичките јами и долови кои постојано се преполнуваат;
- Спречено излевање на отпадната вода по улиците и дворовите на жителите;
- Решение за заштита на водите на Дојранското езеро;
- Населението на општина Дојран ќе го задржи статусот за најдобро туристичко место во Југоисточниот регион.